

Здружение за заштита на правата на детето

# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2006

За работата на Здружението за заштита на правата на детето во периодот од јануари 2006 до декември 2006 година

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

За работата на Здружението за заштита на правата на детето во периодот од јануари 2006 до декември 2006 година

Во периодот од јануари до декември **2006** година, **Здружението за заштита на правата на детето** ги имаше следните активности:

- Во текот на целата година Здружението за заштита на правата на детето одржуваше месечни состаноци на Комитетот, како извршен орган на Собранието на ЗПД.
- Од **февруари, 2006 год.** ЗПД започна да го имплементира проектот Едукативно-забавен Детски центар за деца на улица во Општина Шуто Оризари. Проектот беше финансиран од Проектот за развој на Општини ( Светска банка и Министерско за финансии). Проектот се уште е во во тек со своите активности. Целта е отргнување на децата од улица, вклучување во активностите во Дневниот центар и вклучување на децата од улица во редовниот образовен процес.
- Во рамки на проектот паралелно се одржуваа контакти, состаноци средби и соработка со преставници од Локалната самоуправа ( Градоначалникот на Општина Шуто Оризари, Директорите на Основните Училишта, Здравствениот Дом), преставници од Министерството за труд и социјална политика, Меѓуопштински центар за социјална работа, Сојузот на извидници на град Скопје, дневниот центар за деца на улица во Кисела Вода итн.
- Во текот на годината остварена е соработка со печатените и електронски медиуми:
  1. Во месец февруари, 2006 година во рамки на просториите на Дневниот центар за деца на улица и ЗПД одржано е интервју со новинарка од А1 телевизија за подготовките на просториите на Дневниот центар и почетокот на неговото функционирање.
  2. На ден 16.03. 2006 год од страна на Преставници на Здружението за заштита на правата на детето и Проектот за развој на Општини со новинарите и преставници од релевантни институции оддржана е Прес- Конференција за почетокот на активностите на Едукативно-забавниот детски центар за деца на улица.
  3. Во јуни месец остварена е посета и дадено интервју со Канал 5 Телевизија на тема : Активностите со децата во Дневниот центар реализирани од страна на Извидници- Активисти на Францускиот Извиднички Одред .
  4. Во септември месец одржано е интервју во просториите на Македонското радио наменето за Дојче Веле на тема: Децата и сиромаштијата во РМ.

5. Во октомври месец остварена е посета и интервју со БТР Телевизија на тема: Целите на ЗПД и активностите во ДЦ.
  6. Во ноември месец реализирано е уште едно интервју во просториите на Македонското радио на тема: децата на улица и Дневниот центар.
- Во февруари месец дојде до промена на местото технички секретар на ЗПД, при што на местото на Билјана Дичова беше назначена Ирена Велкоска. Исто така дојде до формирање нов проектен тим составен од социјален работник Христовска Биљана, психолог Богатиновска Жанета и педагог Радовиќ Оливера.
  - Позначајни посети и работни средби на Здружението за заштита на правата на детето во 2006 година се:
    1. На 15 и 16 мај, 2006 посета на двајца преставници од OAK FOUNDATION i DSI-Kostarika со цел финансирање на потенцијален проект на тема: Сексуална злоупотреба на деца.
    2. На 15 септември, 2006 посета од страна на преставници од DSI- Централата во Женева со цел следење на тековните активности на Здружението.
    3. Во периодот од 10 јуни до 28 јуни, 2006 година посета и активности со извидниците од Францускиот извиднички Одред во соработка со Сојузот на Извидници- Скопје.
  - Во рамки на активностите на ЗПД во 2006 год. од страна на вработените во Дневниот центар посетени се следниве семинари и прес-конференции:
    1. Во периодот од 19 јуни-14 јули, 2006 семинар на тема: Обука на Општинските службеници за креирање на Локален Акционен план за социјална заштита организиран од страна на Влада на РМ, Министерство за финансии и Проект за развој на Општини.
    2. Еднодневен семинар на 7 декември, 2006 год. на тема: Младински центар за сексуално и репродуктивно здравје “ Сакам да знам-Шуто Оризари” организиран од страна на Здружение на граѓани - Хера- Асоцијација за здравствена едукација и истражување во соработка со Здравствен дом- Скопје.
    3. Во октомври месец, 2006 год. посетена е презентација организирана од страна на UNDP на тема: Ромите и сиромаштијата во РМ.

Претседател на Здружението за заштита на права на детето  
Професор Д-р Владимир Ортаковски